

Broj 9 God. XXI 20 avgust 2018 g. pri merokote besplateno

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

12 -

1.				3
2.				3
3.				4
4.	-			5
5.				5
6.				6
7.	2018		01.01.2018	7
8.	30.06.2018	1.....		10
9.	30.06.2018	2.....	01.01.2018	12
10.	30.06.2018	3.....	01.01.2018	14
	2018	01.01.2018	30.06.2018	

11.	.	14
12.	.	15
13.	” “	15
14.	.	16
<hr/>		
1.	.	16
2.	.	17
3.	-	17

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

.08-

1041/1 17.08.2018

. 08-1041/1

17.08.2018

16.08.2018

.08-1041/2
 17.08.2018

.08-

1042/1 17.08.2018

1042/1 17.08.2018

16.08.2018

.08-1042/2
 17.08.2018

36 1 15
 (

.05/02) 21

(. 4/03, 8/06 9/10),

16.08.2018 ,

1

02/2018 321

2018

3

2

02/2018 322

2018

3

.08-1041/1
 17.08.2018

.08-1042/1
17.08.2018

02/2018 323
2018

3

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

.08-1043/1
17.08.2018

- .08-1043/1
17.08.2018

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

17.08.2018 - .08-1043/1
16.08.2018

.08-1043/2
17.08.2018

.08-1044/1
17.08.2018

36 1 15
(
.05/02) 21
(
. 4/03, 8/06 9/10),
16.08.2018

.08-1044/1 17.08.2018
16.08.2018

.08-1044/2
17.08.2018

1

36 1 15
(
.05/02) 21
(
. 4/03, 8/06 9/10),

16.08.2018 ,

. 08-1045/1

17.08.2018

1

. 08-1045/1 17.08.2018

16.08.2018 .

2

. 08-1045/2
17.08.2018

02/ 2018

321

2018 .

36 1 15

3

.05/02)

21

(
. 4/03, 8/06 9/10),

16.08.2018 ,

2018

4

1

. 08-1044/1
17.08.2018

2

02/2018

322

50 1 3

2018 .

(
.05/02) 39 1

3

(
. 4/03, 8/06 9/10)

2018

4

2

.08-1045/1
17.08.2018

02/2018

323

2018

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

3

2018

4

.08-1046/1 17.08.2018

.08-1046/1
17.08.2018

1046/1 17.08.2018

.08-

16.08.2018

.08-1046/2
17.08.2018

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
. 4/03, 8/06 9/10)

36 1 15

.05/02) 21

. 4/03, 8/06 9/10),

16.08.2018

2018

01.01.2018

30.06.2018

(1) .08-1047/1 17.08.2018

2018

01.01.2018

30.06.2018

(1)

.08-1047/1 17.08.2018

1

, 16.08.2018 .

. 08-1047/2
17.08.2018

36 1 7
(
.05/02), 32 1 4

“ . 61/04) 21 (“
(. 4/03, 8/06
9/10),

16.08.2018 ,

2018
01.01.2018
30.06.2018 (1)

1

2018
01.01.2018 30.06.2018 (1).

2

2018
01.01.2018 30.06.2018
(1).

3

. 08-1047/1
17.08.2018

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ВАСИЛЕВО

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2018 до 30.06.2018 година

Општина: ВАСИЛЕВО
Извештајни период: од 01.01.2018 до 30.06.2018 година
Датум на поднесување: 15.07.2018

	Буџет		Самостоянителна активност		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	71.836.048	26.031.571	5.330.000	1.355.159	64.550.000	31.476.002	7.000.000	2.530.000	7.700.000	7.630.075	156.416.048	63.033.707	93.382.341
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	52.367.000	16.983.045	5.300.000	1.335.845	64.450.000	30.112.299	1.500.000	465.099	0	0	123.037.000	50.895.288	72.740.712
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	40.163.952	2.800.561	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	2.800.561	37.363.391
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	50.613.000	3.846.087	0	0	100.000	0	5.500.000	2.062.768	7.700.000	7.630.075	72.043.000	13.542.830	59.400.170
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	71.836.048	26.031.571	5.330.000	1.355.159	64.550.000	31.476.002	7.000.000	2.530.000	7.700.000	7.630.075	156.416.048	63.033.707	93.382.341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	22.260.000	7.728.580	0	0	0	0	0	0	0	0	22.260.000	7.728.580	14.531.420
711 Данок од доход од добивка и од капитални добивки	400.000	195.266	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	195.266	204.734
713 Дански на имот	7.660.000	1.856.556	0	0	0	0	0	0	0	0	7.660.000	1.856.556	6.703.444
717 Дански на специфични услуги	13.350.000	5.580.346	0	0	0	0	0	0	0	0	13.350.000	5.580.346	7.766.652
718 Такси на издавање или доделување на држител	770.000	95.410	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	95.410	670.560
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.820.000	301.895	5.330.000	1.355.159	0	0	0	0	0	0	7.150.000	1.607.054	5.482.946
722 Такси, сурски и административни такси	1.100.000	184.875	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	184.875	915.125
723 Такси и надоместоци	300.000	31.150	5.280.000	1.355.159	0	0	0	0	0	0	5.580.000	1.396.309	4.183.661
724 Други владени услуги	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	21.000	-1.000
725 Други надоместни приходи	400.000	61.872	50.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	61.872	368.128
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	47.756.048	12.001.096	0	0	64.550.000	31.476.002	7.000.000	2.530.000	0	0	119.306.048	46.007.098	73.298.950
741 Трансфери од други нивоа на власт	47.756.048	12.001.096	0	0	64.550.000	31.476.002	0	0	0	0	112.306.048	43.477.098	68.828.950
742 Донции од странство	0	0	0	0	0	0	7.000.000	2.530.000	0	0	7.000.000	2.530.000	4.470.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.630.075	7.700.000	7.630.075	60.025
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.630.075	7.700.000	7.630.075	60.025
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	40.163.952	2.800.561	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	2.800.561	37.363.391
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	40.163.952	2.800.561	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	2.800.561	37.363.391
733 Продажба на земјиште и нематеријални зложувања	40.163.952	2.800.561	0	0	0	0	0	0	0	0	40.163.952	2.800.561	37.363.391

	Буџет		Самофинансио. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-СПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	52.387.000	18.083.045	5.300.000	1.335.845	64.450.000	30.112.299	1.500.000	465.000	0	0	173.637.000	50.196.283	72.740.717
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.535.000	5.126.048	0	0	55.240.000	25.518.801	0	0	0	0	08.775.000	30.045.448	38.129.591
401 Основни плати	8.730.000	3.240.355	0	0	43.420.954	19.028.050	0	0	0	0	49.150.934	21.809.000	27.281.929
402 Придоноси за социјално осигурување	2.305.000	1.146.075	0	0	14.019.066	3.030.151	0	0	0	0	17.624.066	0.008.026	9.505.240
404 Надоместоци	2.000.000	737.618	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	707.618	1.262.302
42 СТОКИ И УСЛУГИ	21.137.000	8.138.202	5.300.000	1.335.845	9.216.000	1.633.408	0	0	0	0	38.647.000	14.087.546	24.659.165
420 Патни и дрoзни расходи	190.000	26.767	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	26.767	203.213
421 Комунални услуги, трошење, комуникација и транспорт	6.710.000	3.170.367	425.000	35.675	2.532.000	1.758.080	0	0	0	0	0.607.000	4.073.031	4.723.080
423 Материјали и ситен инвентар	3.485.000	548.425	1.715.000	25.328	1.635.000	870.481	0	0	0	0	6.885.000	1.453.234	5.411.766
424 Поправки и тековно одржување	7.176.000	3.078.465	190.000	33.240	939.000	250.221	0	0	0	0	8.175.000	3.371.046	4.803.054
425 Друговрни услуги	3.531.000	165.528	1.235.000	471.160	3.036.000	1.531.708	0	0	0	0	8.807.000	2.170.486	6.631.514
426 Други таксни расходи	1.745.000	516.640	195.000	72.910	238.000	111.000	0	0	0	0	2.178.000	1.003.449	1.477.551
427 Гриваремени вработувања	1.200.000	642.970	1.500.000	747.842	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.390.812	1.309.188
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	100.000	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.350	98.650
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	100.000	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.350	98.650
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.785.000	2.736.111	0	0	0	0	1.530.000	455.399	0	0	7.285.000	3.224.210	4.003.790
461 Субвенции за јавни организации	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
463 Трансфери до невладини организации	3.250.000	1.007.570	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	1.007.570	2.242.430
464 Газни трансфери	2.530.000	1.751.541	0	0	0	0	1.530.000	455.399	0	0	4.030.000	2.216.540	1.013.360
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	146.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	146.500	51.500
471 Социјални надоместоци	200.000	146.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	146.500	51.500
48 СТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	8.530.000	2.790.234	0	0	0	0	0	0	0	0	8.630.000	2.790.234	5.840.766
483 Отплата на главнина до други нивоа на власт	8.530.000	2.790.234	0	0	0	0	0	0	0	0	8.630.000	2.790.234	5.840.766
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	59.613.000	3.840.087	30.000	0	100.000	0	5.600.000	2.062.768	7.700.000	7.630.075	72.943.000	13.542.830	59.400.170
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	59.613.000	3.840.087	30.000	0	100.000	0	5.600.000	2.062.768	7.700.000	7.630.075	72.943.000	13.542.830	59.400.170
480 Купувања на опрема и машини	380.000	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
482 Други градежни објекти	58.433.000	3.840.087	0	0	0	0	5.600.000	2.062.768	7.700.000	7.630.075	71.653.000	13.542.830	58.111.170
485 Вложувања и нефинансиски средства	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
488 Купувања на возила	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :													

Лице за контакт
Габриела Ефимова

Градоначалник
Марјан Јанев

Преглед на достасани ненамирани обврски

K2 за 01.01.2018 година до 30.06.2018

раздел	р/кб	назив на буџетски корисник
70601	40000	Општина Василево

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирани обврски по
			утужени	неутужени	вкупно	
јануари			0,00	195.620,00	195.620,00	195.620,00
февруари		968.610,00	0,00		0,00	968.610,00
март	1.215.334,00		0,00		0,00	1.215.334,00
април	619.537,00		0,00		0,00	619.537,00
мај	1.554.282,00	55.570,00	0,00		0,00	1.609.853,00
јуни	2.743.246,00		0,00	6.300,00	6.300,00	2.749.546,00
јули			0,00		0,00	0,00
август			0,00		0,00	0,00
септември			0,00		0,00	0,00
октомври			0,00		0,00	0,00
ноември			0,00		0,00	0,00
декември			0,00		0,00	0,00

Образложение:

Општина Василево заклучно со 01.01.2018 година има вкупно достасани а ненаплаќени обврски на износ од 619.537 денари, од коишто 619.537 се обврски до 30 дена, 619.537 денари се трошоци за комунални услуги, материјали и ситен инвентар, договорни услуги и други тековни трошоци.

Општина Василево заклучно со 31.05.2018 година има вкупно достасани а ненаплаќени обврски на износ од 1.609.853 денари, од коишто 1.554.282 се до 30 дена а 55.570 денари се до 60 дена, 1.551.641 денари се трошоци за криве дужина, 58.212 денари се трошоци за комунални услуги, материјали и ситен инвентар, договорни услуги и други тековни трошоци.

Општина Василево заклучно со 30.06.2018 година има вкупно достасани а ненаплаќени обврски на износ од 2.749.546 денари, од коишто 2.743.246 се обврски до 30 дена а 6.300 денари се над 60 дена, 1.717.486 се однесуваат за трошоци на одредени линии и Градскиот одред: 670.073 денари се однесуваат за коосвоје, тампонирање, травања на локални патници а остатокот од 711.980 се однесуваат на трошоци за комунални услуги, материјали и ситен инвентар, договорни услуги и други тековни трошоци.

расходна ставка	Вкупно ненамирани обврски по ставки
420	
421	377.684,00
423	315.908,00
424	1.949.248,00
425	51.920,00
426	64.880,00
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	2.749.540,00

Одговорно лице (име и потпис):

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 . 4/03, 8/06 (9/10)

30.06.2018

(3).

01.01.2018

3

01.01.2018
30.06.2018 (3) .08-1049/1
17.08.2018

.08-1049/1
 17.08.2018

01.01.2018
 30.06.2018 (3) . 08-1049/1
 17.08.2018

16.08.2018

.08-1049/2
 17.08.2018

 36 1 7
 (.05/02), 32 (1 4
 (“
 “. 61/04) 21
 (. 4/03, 8/06
 9/10),
 16.08.2018 ,

01.01.2018
30.06.2018 (3)

1

01.01.2018
 30.06.2018 (3).

2

Образец КЗ

Квартален извештај за приходите и составбата на севкупното задолжување на општината и јавните институции основани од општината

Општина: **ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**
 Извештаен период: од **01.01.2018** година до **30.06.2018** година
 Датум на поднесување извештајот: **15.07.2018**
(во ден, месец, година)

(во денари/евро)

Реден број	Слика на кредит	Назив на кредитот и начин	Застава	Оригинална валута	Износ	квартална стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на доплетен трансакт (во оригинална валута)	Гаранција и кредит	Периодичен остаток отплата*	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на каматот		Доставна обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставна обврска (во извештајниот период)		Состојба на допотти извештајниот период**				
						%						Црв	Посл. дат	Црв	Посл. дат	Главнина	Камат	Главнина	Камат		Главнина	Камат	во извештајниот период	во извештајниот период			
1	099-MK	MEPCAC/006	M. Димитров	MKD	10,000,000	2%	12 месеци	6 месеци	10,000,000	Д	Б	01.01.2018	01.07.2018	01.01.2018	01.07.2018	1,078,123	812	10,922,291,8	1,078,123	812	10,000,000	0	0	1,078,123	812		
2	1138-MK	MEPCAC/006	M. Димитров	MKD	10,000,000	2%	12 месеци	6 месеци	10,000,000	Д	Б	11.02.2018	11.02.2018	10.02.2018	11.02.2018	1,111,111	838	11,922,291,8	1,111,111	838	10,000,000	0	0	1,111,111	838		
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки

(во денари/евро)

Реден број	Слика на кредит	Назив на кредитот и начин	Застава	Оригинална валута	Износ	квартална стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на доплетен трансакт (во оригинална валута)	Гаранција и кредит	Периодичен остаток отплата*	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на каматот		Доставна обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставна обврска (во извештајниот период)		Состојба на допотти извештајниот период**		Застава (вкупно на ПЗ)	
						%						Црв	Посл. дат	Црв	Посл. дат	Главнина	Камат	Главнина	Камат		Главнина	Камат	во извештајниот период	во извештајниот период		
1																										

Забелешки

Лице за контакт: **Габриела Сирџина 034354444**
 Име и презиме и идентификациони број

Општина Василево (името и потпис):

* а) исочин; б) квадратно; в) во извештајниот ПЗ (поменат); г) друго;
 ** Подготвено со извештајот за главницата и каматот.

50 1 3
 (3
 .05/02) 39 1
 (4/03, 8/06 9/10)

3

. 08-1050/1
 17.08.2018

2018 **01.01.2018**
30.06.2018 **. 08-1050/1**
17.08.2018

50 1 3
 (3
 .05/02) 39 1
 (4/03, 8/06 9/10)

2018 01.01.2018
 30.06.2018 . 08-1050/1 17.08.2018

16.08.2018

. 08-1050/2
 17.08.2018

. 08-1051/1
17.08.2018

36 1 9
 (5
 .05/02), 5
 (“ 21
 . 64/18) (. 4/03, 8/06
 9/10),

16.08.2018

. 08-1051/1 17.08.2018 ,
 , 16.08.2018

. 08-1051/2
 17.08.2018

01.01.2018 **2018**
30.06.2018

36 1 1
 (1
 .05/02) 21 1
 (. 4/03, 8/06 9/10),
 16.08.2018 ,

2018 01.01.2018
 30.06.2018

1

1

8.000

2018 01.01.2018
 30.06.2018

2

1
 3
 2018
 4
 “ ”
 .08-1051/1
 17.08.2018

1
 8.000
 2
 1
 3
 2018
 4

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

“ ”
 .08-1052/1
 17.08.2018

50 1 3
 (.05/02) 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

.08-1052/1 17.08.2018

.08-1052/1 17.08.2018 ,
 , 16.08.2018

.08-1052/2
 17.08.2018

 36 1 1
 (.05/02) 21 1
 (. 4/03, 8/06 9/10),
 16.08.2018 ,

43

.08-1053/1 17.08.2018

“ ”
 1053/1 17.08.2018 , 08-
 , 16.08.2018

.08-1053/2
 17.08.2018

 36 1 1
 (.05/02) 21 1
 (. 4/03, 8/06 9/10),

43

16.08.2018

16.08.2018

” ”

1

1

15.000

” ”

2

2

1

“ ”

3

2018

. 08-1053/1
17.08.2018

4

“ ”

50 1 3

.05/02) 39 1

. 4/03, 8/06 9/10)

. 08-1054/1
17.08.2018

1054/1 17.08.2018

. 08-

50

(. 5/02)

38 (

.04/03 , 08/06 09/10

),

16.08.2018

. 08-1054/2
17.08.2018

1

36 1 1

.05/02) 21 1

. 4/03, 8/06 9/10),

43

2018 .

2

2018 .

2

2018

02/2018

322

2018

2018 .

02/2018

323

3

2018 .

3

4

4

.09-997/1
08.08.2018

.09-998/1
08.08.2018

50

(.5/02)

38

(

.04/03 , 08/06 09/10

),

1

-

1

-

2018 .

2

2018

02/2018

321

2018 .

3

4

. 09-999/1
08.08.2018